

# НОВА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

СТУДИО

ЕМИСИИ

ИДЕИ

ИСТРАЖУВАЊЕ

АРТ &amp; ЖИВОТ

ЕВТИНИ ПРИКАЗНИ

ЕКОНОМИЈА

РЕДАКЦИЈА

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

СТУДЕНТСКИ ПЛЕНУМ: СПУКИМ ПОТРОШИЛ

ПОЧЕТНА

МАКЕДОНИЈА

Од: Нова ТВ септември 1, 2016-9:58 am

## Медиумските организации на протест за фер судење на Божиновски



Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Институтот за комуникациски студии (ИКС) јавно и недвосмислено го поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) во напорите да обезбеди фер и правично судење за Зоран Божиновски. Овие медиумски организации денеска излегуваат на протест пред Основниот суд во Скопје во 10 часот, каде што е закажано првото рочиште против Божиновски.

БИЉАНА СЕКУЛОВСКА

БОРЈАН ЈОВАНОВСКИ

АТАНАСОВА ТОЧИ

САШКА ЦВЕТКОВСКА

СВЕТЛАНА ЈОВАНОВСКА

СЛАВИЦА ФИЛИПОВСКА

СОЊА ТРАЈКОВСКА

ВЛАТКО ЧАЛОВСКИ

КРИСТИНА ОЗИМЕЦ

МАЈА ЈОВАНОВСКА

– Правниот систем во Македонија не смее да се користи за политичка одмазда и за пресметка со неистомислениците. Правото на фер судење е базично човеково право и државата треба да го обезбеди тоа право за сите граѓани на Република Македонија, реагираат организациите.

Во случајот „Шпион“, на 18 обвинети им се суди за злосторничко здружување, шпионажа и уцена, опфатени се поранешни и сегашни разузнавачи од цивилното и военото разузнавање, екс полициски службеници, екс директорот на Управата за борба против перење пари, екс шефот на Претседателот на Собранието на Република Македонија.

Меѓу нив е и новинарот Зоран Божиновски кој се товари за три дела, но неговата постапка беше во прекин, затоа што српските власти кои го уапсија во 2013 година, не ѝ го испорачуваа на Македонија, сè до март годинава, кога во „брза“ постапка, за само еден ден, беше екстрадиран.

Катица Јанева пред две седмици го побара предметот како продолжение на „Шпион“, но Обвинителството за организиран криминал соопшти дека „тие ќе ја почитуваат одлуката на Советот на јавни обвинители кој претходно одлучи дека надлежно за Божиновски не е СЈО туку организиран криминал“.

Судот пак, на обвинувањата дека намерно не го контактира СЈО за овој предмет, соопшти дека „нив не им е важно кој обвинител е надлежен, сè додека на закажаните рочишта и во истрага имаат легитимен обвинител кој доаѓа и ја води постапката“.

f SHARE

TWEET

PIN

+ SHARE

Претходна статија

Следна статија



**Novatv Web**  
45.327 допаѓања

Ми се допаѓа страницата

На 1077 пријатели им се допаѓа



**Novatv Web** сподели  
пред 28 минути



**Родилка: Близначки**

Родилката обвинува дека не  
NOVATV.MK

3 Коментирај



**Novatv Web** сподели  
пред 29 минути



**Студентски пленум**

NOVATV.MK

2 Коментирај



**Novatv Web** сподели  
пред 48 минути

**ИНФОРМАЦИИ**

Адреса:

Илинденска 47-3 Скопје,

Контакт телефон:

+3892 3 100 105,

E-mail:

tvnovaweb@gmail.com

**Маркетинг****НАЈНОВИ ВЕСТИ****Студентски пленум:****СПУКИМ потрошил****ијадници евра за****телефонски сметки****МВР со детали за****авионската несреќа,****нема информации за****причината****Мигрантска криза:****Британија ќе гради ѕид****покрај францускиот****град Кале****Родилка: Близначињата****ми починаа од****инфекција добиена на****гинекологија****Тројца загинати, еден****исчезнат во поплавите****во Грција****КАТЕГОРИИ**Еврозум **ФАКЕВО** Колумна

ОК

Uncatego **Vox vox** Актуел

rised

Арт &amp;

Живот

Глобус **Граѓани** Докумен

т

Евтини **Економија** Емисии

Приказн а

и

Идеи

Избори **Истражу**

вање

Контрав **Култура** Македон

ести

ија

НОВА **Ново на** Ново на

ДЕБАТА

НОВА 1

НОВА 2

Пајтон **Процес** Републи

Њуз

ка

Свет **Секуловс** Студио

ка

Фото